

| Прилог бр.3 | | Предметна програма од прв циклус на студии | | | |
|--------------------|--|---|---|-----------------------|----|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Производни системи | | | |
| 2. | Код | ПМZ301 | | | |
| 3. | Студиска програма | ПИ, ИИМ | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел) | Машински факултет - Скопје | | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | прв циклус | | | |
| 6. | Академска година /семестар | 4/ VII | | Број на ЕКТС- кредити | 5 |
| 8. | Наставник | проф. д-р Роберт Миновски | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | нема | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): | <p>1. Познавање на индустриските производни системи преку оспособеност за анализа на потсистемите во производните системи и оспособеност за самостојно да правење пресметки на елементите на ПС, 2. Основно познавање и примена на одржливост и технологии на животната средина, зелени иновации преку запознавање со некои филозофии од типот на Cleaner production, 3. Основна оспособеност да дизајнира системи за менаџмент на квалитетот, менаџментот на животна средина и системи за безбедност при работа преку основно запознавање со менаџментот на квалитетот, функциите на квалитет, структурата на ИСО 9001 и некои негови поважни делови (политика за квалитет и сл.), 4. Основно запознавање со планирање, реализацирање и управување на производните процеси преку основно запознавање со подготовката на производството, 5. Основна оспособеност да дизајнира различни работни организациски системи; познавање на функцијата на човечките ресурси преку препознавање на организациските форми во изработката, транспортот, монтажата, ..., 6. Основни познавања на компанииски стратегии и нивна примена преку запознавање со современи ПС, на примерот на ЛТ, СИМ, фрактална фабрика, итн., 7. Основно разбирање и пресметка на продуктивноста, ефикасноста, ефективноста; системи за мерење на учинокот преку запознавање со начинот на дефинирање и анализа на продуктивноста</p> | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: | <p>1. Елементи на производните системи, 2. Структура на производните системи и некои позначајни потсистеми, 3. Проектирање на производните системи, 4. Методи во проектирањето на потсистемите, 5. Пресметка на потребните елементи за производните системи, 6. Нови генерации на производни системи.</p> | | | |
| 12. | Методи на учење: | <p>Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, посета на компании, гости-предавачи од практиката, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи, самостојно учење.</p> | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 150 | | | |
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 30 + 0 + 0 + 90 | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | | 2 |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, тимска работа | | 2 |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | | 0 |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | | 0 |
| | | 16.3. | Домашно учење – задачи | | 90 |
| 17. | Начин на оценување | | | | |
| | 17.1. | Тестови | 90 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|--|
| | 17.2. | Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) | | 0 | | |
| | 17.3. | Активност и учество | | 10 | | |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | | до 50 бода | 5 (пет) (F) | | |
| | | | 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | | |
| | | | 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | | |
| | | | 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | | |
| | | | 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | | |
| | | | 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | | |
| 19. | Услов за потпис и за полагање завршен испит | | нема | | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | | Македонски јазик | | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | | Механизми на интерна евалуација и анкети | | | |
| 22. | Литература | | | | | |
| | Задолжителна литература | | | | | |
| | Реден број | Автор | Наслов | Издавач | | |
| | 1. | Делчо Јованоски | Производни системи (структурата, анализи, проектирање) | Машински факултет - Скопје | | |
| | 22.1. | 2. | Роберт Миновски, Boјан Јованоски | Прирачник со задачи за производни системи (проектирање на производните системи) | | |
| | 22. | 3. | | Машински факултет - Скопје | | |
| | Дополнителна литература | | | | | |
| | Реден број | Автор | Наслов | Издавач | | |
| | 22.2. | 1. | н.н. | Одбрани актуелни материјали од областа | | |
| | 2. | | | - | | |
| | 3. | | | 0 | | |